

**КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД - ДРУШТВО ЗА НЕЖИВОТНО  
ОСИГУРУВАЊЕ СКОПЈЕ**

**ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛОВИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ УЧЕСНИЦИ  
НА КУРСЕВИ ЗА СКИЈАЊЕ И ПЛИВАЊЕ ОД ПОСЛЕДИЦИ  
ОД НЕСРЕКЕН СЛУЧАЈ (НЕЗГОДА)**

**Општи одредби**

**Член 1**

- (1) Општите услови за осигурување на лица од последици од несрекен случај (незгода) и овие Дополнителни услови за осигурување учесници на курсеви за скијање и пливање од последици од несрекен случај (во натамошен текст: Дополнителни услови), се составен дел на договорот за осигурување учесници на курсеви за скијање и пливање од последици на несрекен случај, што договарачот на осигурувањето ќе го склучи со Друштвото за осигурување, (во натамошен текст: осигурувач).
- (2) Договарач на осигурување може да биде секое правно лице.
- (3) Лицата што се осигуруваат според овие Дополнителни услови осигурени се без оглед на нивната здравствена состојба, општата работна способност и годините на живот како и без плаќање на зголемена премија во смисла на членот 9, став (3), точка 3 од Општите услови, освен лицата потполно лишени од деловна способност, кои во секој случај се исклучени од осигурувањето.

**Обврски на осигурувачот**

**Член 2**

- (1) Осигурувачот е во обврска ако несреќниот случај настане за време додека осигуреникот се наоѓа на пат од дома до одреденото вежбаиште или местото одредено за вежбање, за време на курсот како и патот на враќањето дома.

**Исплата на дневен надомест**

**Член 3**

- (1) Ако е договорено осигурување и за случај на преодна неспособност за работа, осигурувачот му исплатува на осигуреникот кој поради несрекен случај не е способен за работа, дневен надоместок во договорената висина, и тоа почнувајќи од првиот ден од денот кога е започнато лекувањето, но, најмногу до 200 дена.
- (2) Притоа, предвид се зема само времето за кое осигуреникот бил неспособен да ги врши работите од своето редовно занимање, а не и времето кога бил неспособен за учество на курсот означен во полисата.

**Обврска на осигурувачот кога осигурените лица се помлади  
од 14 години и постари од 70 години**

**Член 4**

- (1) Ако поради несрекен случај настапи смрт на осигуреникот помлад од 14 години, осигурувачот е во обврска да исплати на име трошоци за погреб да ја исплати договорената осигурена сума во случај на смрт, но, најмногу износот кој како максимален е утврден со Одлука на Одбор на директори на Друштвото за осигурување.
- (2) Кога лицето на кое му настанал несрекен случај е постаро од 70 години, осигурувачот е во обврска да исплати 50% од износот кој инаку би требало да го плати.

**Завршни одредби**

**Член 5**

- (1) Овие Дополнителни услови важат со Општите услови за осигурување на лица од последици од несреќен случај, а доколку нивната содржина е во спротивност со содржината на Општите услови, важат овие Дополнителни услови.

Претседател на Одбор на директори  
Иван Фабијанчиќ